



Сектор за туризам и угостителство
Departamenti i turizmit dhe hotelierisë

Согласно Програмата за развој на туризмот во Република Северна Македонија за 2022 година (Сл. весник на Република Северна Македонија бр. 33 од 15.02.2022 година), Министерството за економија објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
за финансиска поддршка за женско претприемништво во туризмот

1. **Предмет на јавниот повик** е субвенционирање на туристички и угостителски претпријатија во сопственост на жени (над 50%) и управувани од жени, државјани на Република Северна Македонија, преку кофинансирање на 50% од докажаните трошоци но не повеќе од 100.000,00 денари, по апликант направени за следните намени:

- Набавка на опрема и алати;
- Уредување/подобрување на деловниот простор или
- Одржување на обуки за вработените за подобрување на квалитетот на услугата.

Согласно Програмата за развој на туризмот во Република Северна Македонија за 2022 година дел II, точка 6 финансиска поддршка за женско претприемништво во туризмот, предвидени се средства во вкупен износ од 2.000.000,00 денари.

Субвенционирани ќе бидат докажаните трошоци за предвидените намени настанати во 2021 и 2022 година.

Средствата од субвенциите **не се наменети** за субвенционирање на следните трошоци:

- Набавка на потрошен материјал, возила, компјутери и компјутерска опрема;
- Износот платен за ДДВ за намените/трошоците за кои се бара субвенција;
- Царина за намените/трошоците за кои се бара субвенција;
- Курсни разлики;
- Закупнина за деловен простор;
- Трошоци чие плаќање е направено со компензација.

Претпријатието кое ќе биде субвенционирано по основ на оваа мерка за набавка на опрема, има обврска истата да не ја оттуѓува најмалку 2 (две) години од денот на добивање на субвенцијата.

Министерството за економија го задржува правото да изврши контрола кај субвенционираното претпријатие во период од 2 (две) години од денот на добивање на субвенцијата.

Доколку се утврди дека претпријатијето фактички ја нема набавената опрема за



Сектор за туризам и угостителство
Departamenti i turizmit dhe hotelierisë

чија набавка било субвенционирано, Министерството за економија ќе поведе постапка за враќање на средствата.

2. Право на учество имаат:

Правни субјекти Лиценцирани или Категоризирани, регистрирани со шифра на дејност 79.11, 79.12, 55.10 и 56.10, во сопственост на жени над 50% и управувани од жени, кои ги исполнуваат следните услови:

- Не биле субвенционирани преку Министерството за економија по јавните повици објавени во 2021 и 2022 година и тоа;
- Не го надминале максималниот дозволен износ од 200.000 евра на вкупно добиена помош за период од три фискални години, согласно член 4 од став (1) од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) (*) („Сл. весник на РМ“ бр 141/2011);
- Работење во траење од најмалку 6 (шест) месеци пред објавувањето на јавниот повик (*упис во трговскиот регистар*);
- Да има деловно седиште на територијата на Република Северна Македонија;
- Има минимум 2 (двајца) вработени на неопределено полно работно време (сопственичката на претпријатието и еден вработен);
- Спаѓа во категоријата на микро и мали претпријатија;
- Има намирени обврски кон државата и вработените;
- Има статус на активно претпријатие над кое не е покрената стечајна постапка или ликвидација;
 - 79.11 – Дејности на Туристичките агенции
 - 79.12 - Дејности а организаторите на патувања (туроператори)
 - 55.10 – Хотели и слични објекти за сместување
 - 56.10 – Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна и пијалоци

***Напомена:** Приоритетната дејност на подружница во рамки на претпријатието-апликант нема да се зема во предвид.

3. Потребни документи за пријавување:

- Пополнет Образец „**Барање – ЖПТ 2022**“ (*може да се преземе од платформата oglasieconomy.gov.mk*);



Сектор за туризам и угостителство
Departamenti i turizmit dhe hotelierisë

- Пополнет Образец „Изјава– Државна помош 2022“, заверена на нотар (Изјавата од барателот за доделена државна помош, може да се преземе од платформата oglasieconomy.gov.mk);
- Пополнет образец „Изјава -2022“ заверена на нотар (може да се преземе од платформата oglasieconomy.gov.mk);
- Лиценца за вршење туристичка дејност или Решение за категоризација на угостителски објект;
- Тековна состојба од Централен регистар на Република Северна Македонија не постара од 6 (шест) месеци;
- Листа на моментално вработени лица во претпријатието издадена од Агенцијата за вработување не постара од 2 (два) месеци;
- Уверение за платени даноци и придонеси од Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија, не постаро од 6 (шест) месеци;
- Фактура/и за направените трошоци за предвидените намени со Извод од банка депонент или свифт од кој се гледа дека апликантот целосно ги подмирил обврските за направените трошоци по приложените фактури.

Доколку фактурите/договорите се на странски јазик, потребно е за истите да се достави и превод на македонски јазик од овластен судски преведувач.

Еден апликант може да користи субвенција само еднаш по овој Јавен повик.

Покрај горенаведените документи, апликантот треба да прикачи и уплатница за платена административна такса согласно Законот за административни такси.

- Уплатница на износ од 50,00 денари

Цел на дознака: Уплата на административна такса,

Назив и седиште на примач: Трезорска сметка,

Банка на примач: Народна банка на Република Северна Македонија,

Трезорска сметка: 100000000063095,

Уплатна сметка: 840 _____ (во зависност од општината) 03161,

Приходна шифра и програма: 722313 00.

4. Начин и рок на доставување и разгледување на барањата

Барањето со комплетната документација може да се превземе од платформата



Сектор за туризам и угостителство
Departamenti i turizmit dhe hotelierisë

oglasieconomy.gov.mk

Барањето со комплетната документација се поднесуваат скенирани по електронски пат со претходна регистрација на платформата <https://oglasieconomy.gov.mk/subvencii>

Барањата за субвенционирање ќе ги разгледува Комисија формирана од министерот за економија по завршување на јавниот повик.

Во случај да поднесеното Барање за субвенционирање е некомплетно, односно недостасува некој од потребните документи наведени во Јавниот повик, Комисијата електронски ќе побара од апликантот да го дополни Барањето со документите кои недостасуваат, во определен рок.

Со цел запазување на принципот “прв дојден, прв услужен“, за Барањата со некомплетна документација, како датум на поднесување на Барањето ќе се смета датумот на последното дополнување на Барањето преку платформата <https://oglasieconomy.gov.mk/subvencii>.

Комисијата го задржува правото пред одлучување за доделување на средства да изврши увид кај претпријатието кое аплицира со цел да утврди дали докажаните трошоци за кои бара субвенционирање соодветствуваат со фактичката состојба.

Јавниот повик е објавен на веб страницата на Министерството за економија <https://www.economy.gov.mk/mk-MK/oglasie.nsp> и 2 дневни весници Нова Македонија и Коха..

Крајниот рок за аплицирање по овој Јавен повик е до 31.07.2022 година.

Апликациите кои ќе пристигнат по исцрпување на расположивите средства и по завршувањето на рокот за аплицирање нема да бидат разгледувани.

тел: (02) 3093 543; 3093 540; 3093 536; www.economy.gov.mk